

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ, 2015 ГОДИНА

јануари 2016 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-олеснување на вкупните услови за одобрување корпоративни кредити, но послабо во споредба со претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: натамошно нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити, засилено во однос на претходната анкета.
- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: натамошно олеснување на кредитните услови и зголемување на побарувачката на корпоративните кредити на нето-основа, со ист интензитет како и во претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: умерено посилено нето-олеснување на кредитните услови за одобрување станбени и потрошувачки кредити во однос на претходната анкета, при непроменетост на кредитните услови на останатите кредити.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на станбените и потрошувачки кредити кај сите големи банки, при истовремено зголемување на побарувачката за останатите кредити на нето-основа.
- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: минимално затегнување на вкупните кредитни услови на нето-основа, што во целост произлегува од умереното нето-заострување на кредитните услови за одобрување потрошувачки кредити, при натамошно нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити, пред сè под влијание на повисоката побарувачка на станбени кредити.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: благо нето-олеснување на вкупните кредитни услови за одобрување корпоративни кредити, со сличен интензитет како и во претходните четири анкети.
- Кредитна побарувачка: натамошно благо нето-зголемување на побарувачката за сите типови корпоративни кредити со исклучок на долгорочните кредити, каде што се забележува минимално намалување на побарувачката на нето-основа.

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најде на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: иста динамика на нето-олеснување на кредитните услови како и во претходните три анкети, при натамошно зголемување на побарувачката на корпоративни кредити на нето-основа, со сличен интензитет како и во претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: нето-олеснување на вкупните кредитни услови, но посилно во споредба со претходната анкета, што главно произлегува од посилното нето-олеснување на условите за одобрување потрошувачки кредити.
- Кредитна побарувачка: понатамошно нето-зголемување на вкупната побарувачка на кредити, но послабо во споредба со претходната анкета.
- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: посилно нето-олеснување на вкупните кредитни услови во однос на очекувањата во претходната анкета, при ист интензитет на очекувањата за натамошно зголемување на побарувачката на кредити на нето-основа.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: исти оценки за непроменетост на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити, четврта анкета по ред.
- Кредитна побарувачка: непроменетост на вкупната побарувачка на корпоративни кредити, наспроти оценките за нето-намалување на побарувачката во претходните две анкети.
- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: непроменетост на кредитните услови на речиси сите типови корпоративни кредити, со исклучок на кредитите на малите и средните претпријатија каде што се очекува умерено нето-олеснување на кредитните услови, при сличен интензитет на зголемување на побарувачката на нето-основа како и во претходните три анкети.

Кредити на населението

- Кредитна политика: исти оценки за нето-олеснување на кредитните услови, со слична динамика како и во претходните три анкети.
- Кредитна побарувачка: натамошно зголемување на побарувачката на кредити на нето-основа, со слична динамика како и во претходниот период.
- Очекувања за првиот квартал на 2016 година: натамошно олеснување на кредитните услови и зголемување на побарувачката на нето-основа, со сличен интензитет како и во претходната анкета.